

ДУБАИ ВО МЕСЕЦ МАЈ 2021

Авио билет од Скопје + 5 ноќевања во Hotel Grand Excelsior Al Barsha 4 + трансфер



ПРОГРАМА

1 ден (23.05.2021) СКОПЈЕ-ИСТАНБУЛ

Пријавување на аеродромот во Скопје 3 часа пред предвидениот лет кон Истанбул во 20:40 часот со авиокомпанијата Turkish Airlines. Слетување на аеродромот во Истанбул во 23:25 часот.

2 ден (24.05.2021) ИСТАНБУЛ-ДУБАИ

Полетување кон Дубаи во 00:25 часот. Слетување на аеродромот во Дубаи во 05:50. По завршување на царински и пасошки формалности, следува организиран трансфер до хотелот Grand Excelsior Al Barsha 4*, во туристичката област Ал Барша. Пријавување во хотелот е во 15:00 локално време. **Ноќевање.**

3-5 ден (25.05-07.05.2021) ДУБАИ

Слободен ден за индивидуални активности или факултативни излети препорачани од нашата агенција. **Ноќевање.**

6 ден (28.05.2021) ДУБАИ-ИСТАНБУЛ

Појадок во хотел. Одјавување во хотел според политика на хотелот. Багажот ќе Ви биде оставен на безбедно место во хотел, до времето предвидено за организиран трансфер до аеродромот во Дубаи.

7 ден (29.05.2021) ДУБАИ-ИСТАНБУЛ-СКОПЈЕ

Летот кон Истанбул е во 02:00 часот, а слетувањето во 05:35 часот. Летот кон Скопје е предвиден во 07:35 часот, а слетувањето на аеродромот во Скопје е во 08:05 часот.



ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ: 619 €

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- ✓ Авио билет на релација Скопје-Истанбул-Дубаи-Истанбул-Скопје со авиокомпанијата Turkish Airlines;
- ✓ 5 ноќевања во хотел Grand Excelsior Al Barsha 4*;
- ✓ Трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром во Дубаи;
- ✓ 24/7 поддршка од страна на агентите на New Ways of Travel;

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- ✗ Виза за влез во Дубаи: 110€ (патна исправа со валидност од минимум 6 месеци);
- ✗ Негативен PCR тест за Ковид 19 (48 часа пред лет);
- ✗ Патничко осигурување – информации во агенција;
- ✗ Факултативни излети – информации во агенција;
- ✗ Туристичка такса која се плаќа директно во хотелот на рецепција.

НАПОМЕНИ

- Наведената пакет цена е моментална и предмет на промена, во зависност од слободните места на авиокомпанијата;
- Резервација се гарантира исклучиво со уплата на 100% од вредноста на аранжманот;
- Рок на за поднесување на визи е најмалку 7 дена пред терминот на патување;
- Њу Вејс оф Травел има право на промена на цената на аранжманот, во случај на промена на цената на авионските билети, како и цената на хотелите.

